



Јана Михаилова и Марија Николова - Здружение за права и хуманост
ИНТЕГРА НАУ Скопје

Прашалник табела за поднесување на иницијативи за „Развој на концептот за

Изберете кластер (означете со bold или underline):	1 правна рамка, 2 образование, 3 култура, 4 медиуми , 5 локална самоуправа, 6 млади , 7 општествена кохезија и интеграција
Проблем (кој постои во означениот кластер и за кој имате предлози за решенија):	Не постоење на посебен буџет за Редакциите на помалите етнички заедници во МРТ
Предлог иницијатива или активност со кои може да се решава проблемот (ако е можно, наведете времетраење на иницијативата):	Прецизирање и одвојување на посебен буџет за Редакциите на помалите етнички заедници
Имплементатор/и (кои чинители можат да ја реализираат активноста):	Раководството на МРТ во соработка со Редакциите за емисиите на јазичите на заедниците

едно општество и интеркултурализам во Република Македонија“

Изберете кластер (означете со bold или underline):	1 правна рамка, 2 образование, 3 култура, 4 медиуми , 5 локална самоуправа, 6 млади , 7 општествена кохезија и интеграција
Проблем (кој постои во означениот кластер и за кој имате предлози за решенија):	Редакциите за емисиите на јазичите на заедниците имаат мал број на часови на програма, (и тоа преку еден ден), мал број на ангажирани новинари, несоодветен термин за емитување на емисиите, непостоење на технички услови за подготовка на програма, недостаток на технички персонал
Предлог иницијатива или активност	Отварање на посебен канал на МРТ



со кои може да се решава проблемот (ако е можно, наведете времетраење на иницијативата):	за помалите етнички заедници, проширување на програмата - секој ден, зголемување на бројот на ангажираните новинари во овие редакции, емитување на програмата во ударните термини, модерно студио за снимање на емисии, компјутери за новинарите, за монтажерите, возило за снимање, вработување на монтажери, сниматели, тонци, осветлители, секретарка, шофер...
Имплементатор/и (кои чинители можат да ја реализираат активноста):	Раководството на МРТ во соработка со Редакциите за емисиите на јазиците на заедниците

Изберете кластер (означете со bold или <u>underline</u>):	1 правна рамка, 2 образование, 3 култура , 4 медиуми, 5 локална самоуправа, 6 <u>млади</u> , 7 општествена кохезија и интеграција
Проблем (кој постои во означениот кластер и за кој имате предлози за решенија):	Непостоење на научна институција која ќе се занимава со научно истражување на јазикот и културата на Власите
Предлог иницијатива или активност со кои може да се решава проблемот (ако е можно, наведете времетраење на иницијативата):	Формирање на Институт за јазикот и културата на Власите каде што ќе се врши истражување за влашкиот јазик, влашката литература и дијалектите, обичаите, фолклорот, влашкиот мелос, влашката носија и се она што е обележје на влашката заедница.
Имплементатор/и (кои чинители можат да ја реализираат активноста):	Владата во соработка со Министерството за култура на РМ



Изберете кластер (означете со bold или underline):	1 правна рамка, 2 образование, 3 култура , 4 медиуми, 5 локална самоуправа, 6 млади, 7 општествена кохезија и интеграција
Проблем (кој постои во означениот кластер и за кој имате предлози за решенија):	Влашкиот фолклор и мелос изумираат
Предлог иницијатива или активност со кои може да се решава проблемот (ако е можно, наведете времетраење на иницијативата):	Формирање на еден влашки Ансамбал, со оркестар, женска и мажка група, млади
Имплементатор/и (кои чинители можат да ја реализираат активноста):	Владата во соработка со Министерството за култура на РМ

Изберете кластер (означете со bold или underline):	1 правна рамка, 2 образование, 3 култура, 4 медиуми , 5 локална самоуправа, 6 млади, 7 општествена кохезија и интеграција
Проблем (кој постои во означениот кластер и за кој имате предлози за решенија):	Постоење на само едн електронски медиум на влашки јазик (МРТ)
Предлог иницијатива или активност со кои може да се решава проблемот (ако е можно, наведете времетраење на иницијативата):	Финансирање на еден приватен неделен магазин на влашки јазик
Имплементатор/и (кои чинители можат да ја реализираат активноста):	Невладина организација-пр.Здружение за права и хуаност ИНТЕГРА НАУ Скопје

* ископирајте ја табелата повеќе пати доколку сакате да предложите повеќе иницијативи во повеќе кластери



Контакт:

Здружение за права и хуманост ИНТЕГРА НАУ Скопје
Ул.Венијамин Мачуковски бр.22-3/21 1000 Скопје
Тел.076/467-465 и 070/699-768
е-mail:integramj2016@gmail.com
Facebook page:Integra Nau
Web page: <https://integramj2016.wixsite.com/integra>

Јана Михаилова – Претседател
Тел.076/467-465
е-mail:mihailova_jana@yahoo.co

Марија Николова – Заменик Претседател
Тел. 070/699-768
е-mail:mnikol_2002@yahoo.com